

На 10 ноември 2007 година Македонија треба да добие еден од најважните извештаи од Европската комисија во Брисел. Едни најавуваа позитивни, други негативни критики за нашето демократско живеење, трети прогнозираа само препораки што да доробатуваме. И додека се токмевме барем последните триесеттина дена, колку што останаа до датумот, да се соберат силите и да го поправиме имиџот на државата пред европските дипломати, ни се случи најголемиот срам во досегашната парламентарна демократија. Полуписмените орди и банди ја осквернавија крвката и привидна македонска кроткост, умереност, демократичност, ни го урнаа достоинството. Дефинитивно во овие 17 години македонска самостојност владеат само мафии, криминалци, погани усти, политички деликвенти, нарко босови, шверцери, терористи, хохштаплерски кадри со минимален коефициент на интелектуално ниво. Нека не се чуди после власта македонска, и поранешна и сегашна, зошто младината ни бега по светот. Бега од ваквите "водачи" кои секојдневно ја силуваат државата, кои со закани и терор им ги исполнуваат задачите на претпоставените големци, бега од типови кои ја злоупотребуваат политиката за да остварат криминални и теснопартиски идеи. Чинот во и пред Собранието е најгрубата шлаканица удрена досега во македонскиот плурализам. Виновни се сите. Без исклучок. И ДПА, и ДУИ, и СДСМ, и ВМРО-ДПМНЕ, и ПДП. Овие групации му го згорчија животот и на Македонецот и на Албанецот и на другите малцинства кои живеат на овие простори. Префрлувањето на топката од едната на другата страна, кога е во прашање одговорноста за инцидентите, нема никакво оправдување. Некој ќе треба сериозно да одговара за овие валканици. Нема само морал, нема само етика, овде треба да "паднат" крупни глави. На потег се Груевски и Јанкуловска.



РАФИЗ АЛИТИ СЕ ПОТСЕТИ НА "СТАРИТЕ ДОБРИ ВРЕМИЊА" ОД 2001

ВИСТИНСКИТЕ МОТИВИ ЗА СОБРАНИСКИОТ ХАОС

Вечерните тепачки пред Собранието ставија капак на целата работа. Организирани партиски хулигански банди се обидоа да ја завршат незавршената

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

УДРИ, УДРИ, УД

Вејсели окрка тупаница в грб, Теута ќе ја задавеле, на новинарот Дулови му залепиле една, а спикерот Георгиевски се разиграл како пантомимичар и ќе тера комедија од целата трагедија. Што дочекавме? Им се смејеме на Тајванците кога се плескаа во нивното Собрание, се подбивавме со Жириновски кога во руската Дума истури бокал вода врз главата на свој колега на самата парламентарна говорница, правевме вицови кога собра-

ниското обезбедување во српскиот Парламент на клоци го изнесуваа Шешел од салата... И ние коњи за трка сме имале. Сега по ништо не заостануваме зад нив. Тие барем физички се пресметуваа и правеа пародии. Кај нас оружјето, како по обичај, ја има пресудната улога. Како што велат - еднаш арамија, засекогаш арамија... еднаш ороспија, цел живот ороспија... еднаш екстремист, цел век тоа ќе си останеш.

"Јас само ги кажав моите аргументи за Изборниот законик. Меѓутоа, пратениците на ДУИ дофрлуваа разни коментари на ниско ниво, кои не може да ги употребува еден уличар, а не пратеник, по што претседателот ја прекина седницата. Кога јас тргнав кон моето место од позади ме удри Садула Дураку. Да не беше обезбедувањето мислам дека сите десет-дванаесет колку ги имаше од ДУИ ќе ми се нафрлеа".

Абдулади Вејсели



Теута Арифџи

"Господинот Тачи ми се обрати мене со погрдни зборови, кажувајќи дека ние мора да седиме до крајот на седницата, инаку сите ќе бидеме ликвидирани и дека прва на тој список сум била токму јас".



НЕНЕ, НЕНЕ... НЕМА ВРСКА

работа од страна на пратениците. Некој веројатно ги поведе таму, им даде оружје, ги советувааше да влезат во собраниското здание и да направат мини државен удар. Доколку вооружената толпа навистина влезеше во законодавниот дом, денес Македонија ќе имаше државни знамиња спуштени на половина копје. Дали некогаш повторно ќе се подигнеа со истото достоинство и гордост, не може да се претпостави. Во државава неспорно имаме ситуација во која политичкото малцинство се става над политичкото мнозинство. Но, тоа го прави од причина што во власта гледа опасен непријател, кој смртно е заинтересиран да ја збрише опозицијата од мапата на политичкото општење. Нема тука никакви македонски или албански идеали и каузи. Тука има страв од нови апсења, тука има голема нервоза за да не се слушне ново име на црниот список, кој го подготвува МВР за припадници на поранешната власт, кои се огршиле пред законот. Навредите, пцовките и шлаганиците се последица токму на тој страв. Сега можеме да се простиме од брзото донесување на составот на Судскиот совет, од консензус за новиот Изборен законик. Му турија пепел на позитивниот тон од Европската комисија. Сега таа нема да мора многу да се мачи



НЕКОИ ПРИМЕРИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ "ИСТОМИСЛЕНИЦИ"



и да ги бира формулациите во ноемврскиот извештај. Ке ги каже со многу сенс онакви какви што се состојбите, без многу да ја интересира какво ќе биде расположението кај нашите политички репрезенти. Тие ќе немаат право на реплика. Тие ќе немаат аргументи да возвратат. Ке молчат како п... под кошула и ќе ја манипулираат јавноста дека не е така кажано, дека не е опасна ра-

ботата, дека ќе се средат нештата. Со гнасниот собраниски чин само уште еднаш се потврди одговорот на прашањето зошто спаѓаме во т.н. Западен Балкан. Сега и Албанија ќе избие пред нас, Косово ќе нè пристава... а, ние самопрогласените лидери во регионот ќе чекаме следна шанса. Ако некој воопшто и ни ја даде. Се разбира, и доколку не се дотолчат фраериве до кра.

РИ МУЈОО...!



А, КОАЛИЦИОНИОТ ПАРТНЕР ГО ОДВРАЌА ОД СТАРАТА МАНА



ЗАИГРАА ПОЛИЦИСКИТЕ ПАЛКИ... СО ЗАДОЦНУВАЊЕ

"Наспроти договореното да заврши дебатата за Изборниот законик, дека требало да зборуваат само Манасиевски и Шекеринска, за жал, позицијата повеќе се трудеше да стигнеме до точката на носење на европските закони. Провокацијата што ја започна пред некој ден Мендух Тачи, денеска само во режија на Никола Груевски, ја извршија Љубиша Георгиевски и Абдулади Вејсели".

Јани Макрадули



"Бараме да одговараат сите што одлучија да кренат рака врз пратеничка, новинар и врз дел од обезбедувањето. Македонија го допре демократското дно и ова не е чекор што нè приближува кон НАТО и ЕУ. Претседателот на Собранието треба да понесе одговорност за сè што се случи тука".

Радмила Шекеринска



"Ова е срамно предавство за демократскиот процес во Македонија. Шокантни инциденти на насилство, заканување и застрашување се случиле во Собранието. Многу вознемирувачки се извештаите дека медиумите биле спречени да ја извршат својата задача, да известуваат за инцидентите".

Џилијан Миловановиќ

